



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Службени весник на
Македонија

Скопје

Бр. 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата: посебни изданија и огласи 608 3-291-2

Четврток, 7 октомври 1971

БЕЛГРАД

БРОЈ 45

ГОД. XXVII

Цена на овој број е 6 динари. — Претплатата за 1971 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошта Фах 226. — Телефони централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934; Претплата служба 51-732; Продажна служба 51-671

546.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на сојузниот буџет за 1970 година, што ја усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1971 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 30 септември 1971 година.

ПР бр. 7
30 септември 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

ЗАВРШНА СМЕТКА

НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Во 1970 година остварените приходи и потрошените средства изнесуваат, и тоа:

Вкупен износ на остварените приходи според билансот на буџетот — —	Динари	15.155.468.376,10
Вкупен износ на потрошените средства спрема распоредот на приходите според билансот на буџетот — — — — — — — —	Динари	14.220.844.235
Од тоа:		
За распоред според посебниот дел — — — — — — — —	Динари	13.162.419.238,97
За распоред во Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности —	Динари	270.000.000
За распоред на посебната сметка на федерацијата за инвестиции во стопанството — — — — — — — —	Динари	739.424.996,03
За надоместоци за извршување на работите од делокругот на Службата на општественото книговодство — — — — — — — —	Динари	49.000.000

Издвоени средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство — — — — — — — —	Динари	934.624.141,10
--	--------	----------------

Член 2

Издвоените средства на посебната сметка кај Службата на општественото книговодство во износ од 934.624.141,10 динари, врз основа на член 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за задолжително издвојување на остварениот дел од приходите на буџетот во 1970 година во посебна резерва, ќе се користат за покривање на обврските спрема Државниот секретаријат за народна одбрана во износ од 150.000.000 динари, за покривање на расходите на сојузниот буџет за 1971 година во износ од 500.000.000 динари, а остатокот на издвоените средства на посебната сметка кај Службата на општественото книговодство во износ од 284.624.141,10 динари за намиравање на обврските на федерацијата спрема фондовите на инвалидското и пензиското осигурување.

Член 3

Прегледот на предвидените и остварените приходи и прегледот на извршувањето на општиот распоред на приходите се наоѓаат во билансот на сојузниот буџет за 1970 година, кој гласи:

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ

Форма на приходи	Потформа на приходи	ВИД ПРИХОДИ	Реден број	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот на буџетот	Остварено
1	2	3	4	5	6	7
I ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ						
Вид 1. Придонеси						
11	111	Придонеси од личниот доход од работен однос	001	1.546.000 000	1 546.000.000	1 486.990 908.23
		Вкупно формата на приходите 11 (001)	003	1.546.000.000	1.546.000.000	1.486.990 908,23
12	121	Придонес од личниот доход од земјоделска дејност	004	240.000.000	240.000.000	222.879.687.32
		Вкупно формата на приходите 12 (004)	006	240.000.000	240.000.000	222.879.687 32
		Вкупно видот 1. Придонеси (003 плус 006)	020	1.786.000 000	1.786.000.000	1.709,870.595,55
Вид 2. Даноци						
21	211	Данок на промет на стоки на мало	021	6.127.000.000	6.582.200.000	6.879,679 287,71
	212	Данок на промет на надоместоци за услуги	022	1.787.000.000	1.957.000.000	1.970.449 738.66
		Вкупно формата на приходите 21 (021 и 022)	027	7.914.000.000	8.539.200 000	8.850.129 026,37
		Вкупно видот 2. Даноци (027)	036	7.914.000.000	8.539.200.000	8 850.129.026.37
Вид 3. Такси						
34		Конзуларни такси	040	10.000.000	10.000 000	18.198 074.96
35		Царически такси	041	20.000 000	24.300 000	51.623.322 03
		Вкупно видот 3. Такси (040 и 041)	042	30.000 000	34.300 000	69,821.396,99
Вид 4. Царина						
41		Царина	043	3.934.000.000	3 934.000.000	4.491,878.187.88
		Вкупно видот 4. Царина (043)	043	3.934.000.000	3.934.000.000	4.491,878.187.88
Вид 6 Приходи на сојузните органи и други разни приходи						
61		Приходи на сојузните органи	047	500.000	500 000	3 567
62		Други разни приходи	048	29.500.000	29.500.000	33,765.602,31
		Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи (047 и 048)	049	30.000 000	30.000.000	33,769 169,31
		Вкупно приходите за распоред (видовите 1 до 6)	061	13.694.000.000	14 323.500 000	15.155,468 376,10

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Распо-редна група	Распо-редна подгрупа	РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	Ре-ден број	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот на буџетот и дополнителните измени	Извршено
1	2	3	4	5	6	7
Основна намена 03. Културно-просветна дејност						
03-2	03-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	079	15,869.000	16,054.678	16,022.872,80
Вкупно основната намена 03 (079)			080	15,869.000	16,054.678	16,022.872,80
Основна намена 04. Социјални грижи						
04-2	04-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	084	532,958.000	532,958.000	545,162.357,54
Вкупно основната намена 04 (084)			086	532,958.000	532,958.000	545,162.357,54
Основна намена 05. Здравствена заштита						
05-2	05-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	089	50.000	50.000	9.667,60
Вкупно основната намена 05 (089)			090	50.000	50.000	9.667,60
Основна намена 07. Работа на државните органи						
07	07-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	096	282,509.000	328,886.985	328,793.605
	07-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	097	348,378.000	375,441.705,10	371,630.632,56
	07-2-3	Средства распоредени во определен износ за намени кои не можат да се распоредат по други основни намени	098	168,039.000	165,492.582	160,924.239,82
Вкупно основната намена 07 (096 до 098)			099	798,926.000	869,821.272,10	861,348.477,38
Основна намена 08. народна одбрана						
08-2		Средства распоредени во определен износ	100	7.586,370.000	7.787,719.000	7.787,719.000
Вкупно основната намена 08 (100)			100	7.586,370.000	7.787,719.000	7.787,719.000
Основна намена 09. Општи дополнителни средства на другите општествено-политички заедници						
09-2		Средства распоредени во определен износ	102	1.229.500.000	1.229.500.000	1.229.500.000
Вкупно основната намена 09 (102)			103	1.229.500.000	1.229.500.000	1.229.500.000

1	2	3	4	5	6	7
		Основна намена 10. Наменски дополнителни средства на другите општествено-политички заедници, органи и организации				
10-2		Средства распоредени во определен износ	105	1.402.648 000	1 399.347.000	1 399.346 181
		Вкупно основната намена 10 (105)	106	1 402.648 000	1.399.347.000	1 399.346 181
		Основна намена 13. Дејност на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓаните				
13-2		Средства распоредени во определен износ	112	27.423 000	29.890 562	29.890 562
		Вкупно основната намена 13 (112)	113	27.423.000	29.890 562	29.890 562
		Основна намена 14. Нестопански инвестиции				
14-2	14-2-21	Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања	115	89.136.000	92.582 996.90	92.582 996.90
		Вкупно основната намена 14 (115)	118	89.136.000	92.582.996.90	92.582 996.90
		Основна намена 16. Интервенции во стопанството				
16-2	16-2-21	Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања	125	552.088 000	702.810.000	690.242 453,10
		Вкупно основната намена 16 (125)	127	552.088 000	702.810.000	690.242 453,10
		Основна намена 17. Буџетски обврски од поранешните години				
17-2		Средства распоредени во определен износ	128	343.776 000	352.254 000	352.254 000
		Вкупно основната намена 17 (128)	128	343.776 000	352.254.000	352.254 000
18-2		Основна намена 18. Издвојувања во резервниот фонд				
		Средства распоредени во определен износ	130	127.830 000	131.715 000	131.715 000
		Вкупно основната намена 18 (130)	131	127.830 000	131.715 000	131.715 000
		Основна намена 19. Нераспоредени приходи (Текушта буџетска резерва)				
19-2		Средства распоредени во определен износ	132	76.426 000	26.797 491	26 625 670 65
		Вкупно основната намена 19 (132)	132	76.426 000	26.797.491	26.625.670 65
		Вкупно распоредените и нераспоредените приходи преку посебниот дел на сојузниот буџет (основни намени 03 до 19)		12.783.000.000	13 171.500.000	13.162.419 238,97
		Средства распоредени во општиот дел на сојузниот буџет во определен износ:				
		— за распоред во Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности				
				270.000.000	270.000.000	270.000 000

1	2	3	4	5	6	7
	— за распоред на посебна сметка на федерацијата за инвестиции во стопанството			592,000 000	833,000.000	739,424.996,03
	— за надоместоци за извршување работи од делокругот на Службата на општественото книговодство			49,000.000	49,000 000	49,000.000
Вкупно распоредените приходи		133	13.694.000 000	14.323.500 000	14.220,844.235	
III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА						
	Остварени приходи (061)	134	—	—	—	15.155,468 376,10
	Пресметана посебна резерва (153)	135	—	—	—	934,624.141,10
	Вкупно распоредени приходи (133)	136	—	—	—	14.220,844.235
	Нераспоредени приходи: 134 минус (135 плус 136)	137	—	—	—	—
IV. ПРЕСМЕТКА, УПОТРЕБА И СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА НА ПОСЕБНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ ВО 1970 ГОДИНА ВО ПОСЕБНА РЕЗЕРВА						
	а) Пресметка на средствата на посебната резерва:					
	— Пресметани средства на посебната резерва според член 1 од Законот	148	—	—	—	831,968 379,57
	— Пресметани средства на посебната резерва според член 2 од Законот	149	—	—	—	102,655.761,53
	— Пресметани средства на посебната резерва според член 4 од Законот	150	—	—	—	—
	Вкупно пресметаните средства на посебната резерва (148 плус 149 плус 150)	151	—	—	—	934,624.141,10
	Намалување според член 5 од Законот	152	—	—	—	—
	Вкупно средства за уплата (151 минус 152)	153	—	—	—	934,624.141,10
	Издвоени средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство	154	—	—	—	934,624.141,10
	За уплата според пресметката (153 минус 154)	155	—	—	—	—
	Повеќе уплатено од пресметаниот износ (154 минус 153)	156	—	—	—	—
	б) Употреба на издвоените средства на посебната резерва:					
	— запишано во благајнички записи спрема член 8 став 3 од Законот	157	—	—	—	—
	— користено според член 9 став 1 од Законот	158	—	—	—	—
	— користено според член 9 став 2 од Законот	159	—	—	—	—

Член 4

Распоредот на приходите на сојузниот буџет за 1970 година и потрошокот на средствата по носителите, корисниците и поблиските намени, во рамките на прегледот на извршувањето на билансниот дел на сојузниот буџет од член 3 на оваа завршна сметка, се искажани во посебниот дел на Завршната сметка на сојузниот буџет за 1970 година, кој е посебно отпечатен и е составен дел на оваа завршна сметка.

Член 5

Оваа завршна сметка влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

547.

Врз основа на член 11 став 1, во врска со член 24 став 1 точка 4 и чл. 184 и 185 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), донесувам

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ТРИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на три пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина, и тоа:

два пратеника се избираат во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, а еден пратеник се избира во Социјалистичка Република Македонија.

2. Дополнителните избори, согласно одредбите на Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), ќе се одржат до 29 ноември 1971 година.

3. Роковите за вршење на изборните дејствија почнуваат да течат од 1 октомври 1971 година.

Број 020-168/71-7

30 септември 1971 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

548.

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за компензација на производителите на вештачки ѓубриња и на производителите на определени прехранбени производи поради зголемувањето на цените на земјоделските производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 44/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КОМПЕНЗАЦИЈА НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА НА ВЕШТАЧКИТЕ ЃУБРИЊА

1. На организациите на здружениот труд што произведуваат вештачки ѓубриња им се одобрува компензација за вештачкото ѓубре продадено и испорачано на следните купувачи:

1) на работните организации што се занимаваат со земјоделство, шумарство, мелиорација на шумски и планински пасишта, со заштита на земјиште од порои и ерозија, со одгледување на риби во слатководни рибници — за количините набавени тие дејности да ги вршат самите или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители;

2) на работните организации што вршат опити со ѓубриња и школуваат односно оспособуваат кадри во земјоделството и шумарството — за количините потребни за изведување на опитите или наставата;

3) на работните организации — за количините набавени за понатамошна продажба на купувачите од одредбите под 1 и 2 на оваа точка и на индивидуалните земјоделски производители, под услов врз набавната цена при формирањето на малопродажните цени на ѓубретото да ја засметаат пропишаната маржа;

4) на индивидуалните земјоделски производители — ако на нив организациите што произведуваат вештачко ѓубре вештачкото ѓубре им го продале по цените формирани според важечките прописи за цените и маржите.

2. Компензацијата од оваа одлука се одобрува за еден kg активна хранлива материја, по следните износи:

Динари

1) кај азотните ѓубриња од домашно производство, за 1 kg активна хранлива материја N	0,75
2) кај фосфорните ѓубриња од домашно производство, за 1 kg активна хранлива материја P ₂ O ₅	0,67
3) кај мешаните и комплексните ѓубриња од домашно производство, за 1 kg активна хранлива материја:	
N — — — — — — — —	0,75
P ₂ O ₅ — — — — — — — —	0,67

3. Количината на активната хранлива материја за која се дава компензацијата се утврдува врз основа на важечките прописи за југословенските стандарди односно прописите за состојките и за другите особини на вештачките ѓубриња и за испитувањето на тие ѓубриња.

Компензацијата за 1 kg активна хранлива материја по поодделни видови ѓубриња од точка 2 на оваа одлука се одобрува под услов одобрената продажна цена на производителот на ѓубретото да им се намали на купувачите од точка 1 на оваа одлука за износот на компензацијата од точка 2 на оваа одлука и да се пресмета франко натоварено во вагон на железничката станица или во фабриката на производителот односно во нејзин погон или во камион во фабриката на производителот, или франко натоварено во брод односно шлеп во пристаништето на производителот.

4. За вештачкото ѓубре од увоз компензацијата се дава за ѓубрињата наредени во точка 2 на оваа одлука, односно за вештачки ѓубриња слични на нив, според содржината на активна хранлива материја во вештачкото ѓубре.

Компензацијата за вештачките ѓубриња од став 1 на оваа точка се одобрува во височина на разликата помеѓу набавната цена на вештачкото ѓубре франко југословенската граница или CIF југословенска лука (во која се содржани одредените видови и височината на трошоците) наголемени за трошоците од границата односно луката до истоварната станица на купувачот, освен трошоците за возарината, — и одобрените продажни цени на истото или на слично вештачко ѓубре од домашно производство намалена за износот на компензацијата во смисла на точка 2 од оваа одлука.

Компензацијата од став 2 на оваа точка не може да биде поголема од компензацијата што се дава за единица активна хранлива материја за соодветните вештачки ѓубриња од домашно производство.

Пресметувањето и исплатувањето на разликата од став 2 на оваа точка го врши Службата на општественото книговодство.

5. Компензацијата за вештачките ѓубриња од увоз им се исплатува на увозниците за количините на вештачките ѓубриња од точка 4 став 1 на оваа одлука, продадени или испорачани на купувачите од точка 1 на оваа одлука.

6. Компензацијата од точка 2 на оваа одлука се исплатува самс за вештачките ѓубриња што според својот квалитет им одговараат на важечките прописи за југословенските стандарди или на прописите за квалитетот односно за состојките и другите особини на вештачките ѓубриња.

7. Корисникот на компензацијата што ќе ја оствари компензацијата во смисла на одредбите од точ. 1 и 4 на оваа одлука, е должен да назначи во фактурата дека ја остварил компензацијата.

8. Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд што ја остварува компензацијата за количината на вештачките ѓубриња за која компензацијата веќе е остварена, како и организација на здружен труд што нема да постапи во смисла на одредбата од точка 7 на оваа одлука.

Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни за прекршок и работната организација или друго правно лице што вештачкото губре купено по цена намалена за износот на компензацијата според оваа одлука, го продава за цели противни на одредбите од точка 1 на оваа одлука.

За прекршокот од став 1 или 2 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд односно во работната организација или во друго правно лице со парична казна до 1.000 динари.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 186

29 септември 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биједиќ, с. р.

549.

Врз основа на член 4 став 2 и член 41 ст. 1 и 2, во врска со член 37 став 2 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот совет за здравство и социјална политика, сојузниот секретар за стопанство пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АЛКОХОЛНИТЕ ПИЈАЛОЦИ, ПИВОТО, ВЕШТАЧКИТЕ БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ И ШУРУПИ, МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ И СОДА-ВОДАТА, МРАЗОТ И ОЦЕТОТ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на алкохолните пијалоци, пивото, вештачките безалкохолни пијачки и шурупи, минералните води и сода-водата, мразот и оцетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/63 и 25/65) називот на правилникот се менува и гласи: „Правилник за квалитетот на алкохолните и безалкохолните пијачки, мразот и оцетот“.

Член 2

Во член 1 ставот 1 се менува и гласи:

„Со овој правилник се пропишуваат најнужните услови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполнуваат алкохолните и безалкохолните пијачки, сирупите и прашоците за нивното производство, пивото и безалкохолното пиво, минералните води, сода-водата, мразот, оцетот и разблажената 10%-на оцетна киселина (во понатамошниот текст: производите), како и најнужните услови за обезбедување и запазување на квалитетот и хигиенската исправност на производите.“

Член 3

Во член 2 ст. 2 и 3 зборовите: „производителните стопански организации“ се заменува со зборовите: „производителите“.

Член 4

По член 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

„Производите од овој правилник можат да се пуштаат во промет само во оригинално пакување, ако за одделни производи со овој правилник не е определено поинаку.

Како оригинално пакување, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира пакување на производ во амбалажа определена со овој правилник со која се обезбедува оригиналноста на квалитетот на производот до неговата потрошувачка.“

Член 5

Член 3 се брише.

Член 6

Во член 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Производите што ги пушта производителот во промет во оригинално пакување мораат на обвивката, садот, етикетата или затвораот да имаат декларација на еден од јазиците на народите на Југославија.“

Во став 2 точката 3 се менува и гласи:

„3) датум на производството односно на полнењето за оние производи за кои со овој правилник е определен рокот на траењето или ако тоа посебно е предвидено, со тоа што да се смета дека производите на кои датумот на производството е означен со месец и година односно со тримесечје и година се произведени првиот ден на означениот месец или тримесечје односно година.“

Точка 5 се брише.

Досегашната точка 6, која станува точка 5, се менува и гласи:

„5) ознака дека производот е бојосан или ароматизиран со природни или вештачки бои односно ароми.“

Досегашните точ. 7 до 9 стануваат точ. 6 до 8. Точка 10 се брише.

Досегашната точка 11 станува точка 9.

Член 7

По член 4 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 4а

Од нето-количината на производот декларирана во смисла на член 4 став 2 точка 4 од овој правилник се дозволуваат отстапувања (\pm), и тоа:

Декларирана нето-количина Највисоки дозволени отстапувања

2000 ml	30 ml (1,5%)
1000 ml	20 ml (2%)
500 ml	15 ml (3%)
200 ml	8 ml (4%)
100 ml	6 ml (6%)
50 ml	4 ml (8%)

За нето-количините на производот што се наоѓаат помеѓу две количини назначени во став 1 од овој член се дозволува отстапување кое му одговара на просекот на отстапувањата предвидени за тие две количини.

Во поглед на декларираната содржина на алкохол е дозволено отстапување до $\pm 0,3 \text{ vol}\%$.

Член 4б

Утврдувањето на нето-количината на производот, заради определување на отстапувањата од член 4а ст. 1 и 2 од овој правилник, се врши при температура на течноста од 20°C, и тоа за течности со специфична тежина до 1.050 во траење 30 секунди испуштање на течноста од шишето, а за течности со поголема специфична тежина во траење до целосното испуштање.

Утврдувањето на нето-количината на производот со специфична тежина над 1.050 може да се врши и така што односната течност да се замени со вода со температура од 20°C до нивото до кое во шишето се наоѓал производот чија нето-количина се утврдува.“

Член 8

Во член 6 точката 4 се менува и гласи:

„4) основни состојки на производот и други употребени материји (трeви, мируиди, мацерати и нивни компоненти и сл.) од кои производот е добиен и нивните количини изразени во мерни единици или во проценти во однос на нето-количината на производот.“

По точка 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) вид и количина на материите од биолошка вредност додадени на производот заради збогатување на неговиот состав (витамини и др.), како и вид и количина на додадениот конзерванс.“

Во досегашната точка 5, која станува точка 6, по зборот: „анализа“ се додаваат зборовите: „кај овластена лабораторија“.

Досегашната точка 6 станува точка 7.

Член 9

Во член 7 по зборовите: „хемиски средства“ се додаваат зборовите: „што не се дозволени во производството на прехранбени продукти“.

Член 10

Називот на втората глава се менува и гласи: „II. Алкохолни пијачки“.

Член 11

Член 10 се менува и гласи:

„Алкохолни пијачки, во смисла на овој правилник, се природни ракии, вештачки ракии, жестоки алкохолни пијачки, ликери и други алкохолни пијачки.

Како основна состојка која мора да се декларира кај алкохолните пијачки од став 1 на овој член се смета етил-алкохолот, како и шеќерот и јаглендиоксидот ако тие пијачки ги содржат.

Алкохолните пијачки се пуштаат во промет во шишиња од стакло или од друг соодветен материјал со зафатнина до еден литар, ако за некој вид од тие пијачки со овој правилник не е определено поинаку.“

Член 12

По член 10 се додава нов член 10а, кој гласи:

„Алкохолните пијачки во кои поради подолго лежење се создал помал талог од самата пијачка или во нив се наоѓаат помали делови на тапи од плута, а поради тоа не ги промениле органолептичките својства во поглед на вкусот и миризбата и не се штетни за здравјето, можат да се пуштаат во промет со ознака дека се „од понизок квалитет“ и по сразмерно пониска цена.“

Член 13

Член 11 се менува и гласи:

„Природна ракија е производ добиен со дестилација (печење) на превриена комина или на изгмечени плодови од овошје или грозје, односно со дестилација на превриени плодови и сокови од овошје или грозје. Во производството на природни ракии не можат да се употребаат природни сокови од овошје или грозје на кои им се додадени шеќер, алкохол и други материји кои не се дозволени со овој правилник.

Заради одржување на стандардниот изглед, на еден литар природна ракија може да се додаде до еден грам карамел, што не мора да се декларира.“

Член 14

По член 11 се додава нов член 11а, кој гласи:

„Природна ракија може да се пушта во промет и во ринфузна состојба само како суровина за понатамошна доработка или преработка.“

Член 15

Член 12 се менува и гласи:

„Природна ракија што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови, ако за некој вид ракија со овој правилник не е определено поинаку:

1) да е бистра, безбојна или да има боја својствена на соодветниот вид ракија;

2) да има миризба и вкус својствен на соодветен вид ракија;

3) да нема непријатна миризба и вкус;

4) во еден литар да не содржи повеќе од 10 mg железо и бакар, 0,5 mg цинк, 0,5 mg олово, 5 mg калај или 30 mg цијановодородна киселина;

5) да не содржи средства за постигање привидна јачина (црни пипер, пиперка и сл.), слободни минерални киселини, неиспарливи органски киселини повеќе отколку што е нормално за технолошкиот процес на производството на соодветен вид ракија и други материји што не се дозволени со овој правилник.“

Член 16

Член 13 се менува и гласи:

„Според видот на суровините од кои се произведени, природните ракии се: ракии од овошје, ракии од грозје и специјални природни ракии.“

Член 17

По член 13 се додава нов пододдел, кој гласи: „а) Ракии од овошје“.

Член 18

Член 14 се менува и гласи:

„Ракија од овошје е производ добиен со дестилација (печење) на превриена комина или на изгмечени плодови или сок од овошје (сливи, круши, праски, вишни, цреши, црници, смокви и друго овошје или шумски плодови) кој содржи од 30 до 55 vol% алкохол, ако за одделен вид ракија од овошје со овој правилник не е определено поинаку.

Ракија од овошје мора да има назив на она овошје од кое е произведена.“

Член 19

По член 14 се додава нов член 14а, кој гласи:

„Ракија од овошје, покрај исполнувањето на условите од член 12 на овој правилник мора да содржи и:

екстракт	до 5 g/l
вкупни киселини	од 300 до 1500 mg/l или најмногу 6 g/l апсолутен алкохол, сметано како оцетна киселина
естери	од 1200 до 7000 mg/l апсолутен алкохол, сметано како етил-естер на оцетна киселина
метил-алкохол	од 0,5 до 2 vol%, сметано на апсолутен алкохол
виши алкохоли	од 1000 до 6000 mg/l апсолутен алкохол
алдехиди	до 500 mg/l апсолутен алкохол
фурфурол	до 30 mg/l апсолутен алкохол

Во лабораторискиот наод со кој се утврдуваат содржината на елементите од став 1 на овој член како и другите елементи на квалитетот, мораат да бидат назначени и методите со помош на кои се добиени резултатите на анализата.

Издатливоста на ракијата од овошје мора да биде најмалку 1:800, а на сливова 1:1500.“

Член 20

Во член 16 зборовите: „мешана овошна ракија“ се заменуваат со зборовите: „мешана ракија од овошје“, а бројот: „35“ се заменува со бројот: „30“.

Член 21

По член 16 се додава нов пододдел: „б) Ракии од грозје“, и нов член 16 а, кој гласи:

„Ракија од грозје е производ добиен со дестилација (печење) на превриена комина или на измечени плодови од грозје на благородна винова лоза (*vitis vinifera*) односно со дестилација на други преработки од грозје (вино, вински талог).

Ракии од грозје се: коминарка, вињак или дрозденка.“

Член 22

Член 17 се менува и гласи:

„Под називот коминарка (тропица или лозова) може да се пушта во промет дестилат на превриена комина (троп) на грозје од благородна винова лоза, кој содржи од 30 до 55 vol% алкохол.

Коминарката, покрај исполнувањето на условите од член 12 на овој правилник, мора да содржи и:

екстракт	до 5 g/l
вкупна киселина	од 200 — 1.000 mg/l, сметано како оцетна киселина
естери	од 1.000 — 7.000 mg/l апсолутен алкохол, сметано како етил-естер на оцетна киселина
метил-алкохол	од 0,5 до 2,0 mg/l апсолутен алкохол
виши алкохоли	од 1.500 до 7.000 mg/l апсолутен алкохол
алдехиди	од 100 до 800 mg/l апсолутен алкохол
фурфурол	до 30 mg/l апсолутен алкохол

Издатливоста на коминарката мора да биде најмалку 1:1.200.

Одредбата на член 14а стаа 2 од овој правилник се однесува и на коминарката.“

Член 23

Член 18 се менува и гласи:

„Под називот вињак може да се пушта во промет вински дестилат кој одлежал при дејство на дабово дрво како елемент на квалитетот.

Винскиот дестилат е производ добиен со дестилација на здрави вина, со или без свој талог. По исклучок, за производството на вински дестилат можат да се употребат и вина со поголема содржина на испарливи киселини, кој не смее да биде поголем од 2 g/l сметано како оцетна киселина.

Заради подобрување на квалитетот при производството на вињакот можат да се употребат додатоци од растително потекло кои не се штетни за здравјето на луѓето.

Забрането е производството на вињак со додавање на шпиритус, вештачки бои и ароми, растителни производи што се третираны со шпиритус и сл.“

Член 24

По член 18 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 18а

Винскиот дестилат и вињакот, покрај исполнувањето на условите од чл. 12 и 19 од овој правилник, мораат да содржат и:

	за вински дестилат најмал- ку	најмно- гу	за вињак нај- малку	нај- многу
алкохол vol%	54	72	38	45
екстракт g/l	0,2	5,0	1,5	16
вкупни киселини mg/l, сметано како оцетна киселина	50		100	1000
естери mg/l апсолутен алкохол, сметано како етил-естер на оцетна киселина	400	2000	500	2500
метил-алкохол vol%, сметано на апсолутен алкохол	траги	0,25	траги	0,25
виши алкохоли mg/l апсолутен алкохол	1.500	6.000	1.500	6.000
алдехиди mg/l апсолу- тен алкохол	30	400	30	500
фурфурол mg/l апсолу- тен алкохол	до	30	до	35
сулфур диоксид mg/l	до	100	до	50

Издатливоста на винскиот дестилат мора да биде најмалку 1:300, а на вињакот најмалку 1:350.

Одредбата на член 14а стаа 2 на овој правилник се однесува и на винскиот дестилат и вињакот.

Член 18б

Под називите стар вињак, екстра вињак и слични називи со кои се истакнува квалитетот, може да се пушта во промет вињак стар најмалку 3 години.

Староста на вињакот во декларацијата може да се значи и со ѕвездички, со тоа што секоја ѕвездичка да претставува една година старост. Бренди и слични пијачки не можат да се означуваат со ѕвездички.“

Член 25

Во член 19 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбите на член 18а од овој правилник што се однесуваат на винскиот дестилат важат и за дрозденка, освен одредбата на став 1 од тој член за содржината на алкохол.“

Член 26

По член 19 се додаваат нов пододдел: „в) Специјални природни ракии“ и два нови члена, кои гласат:

„Член 19а

Специјална природна ракија е производ добиен од природна ракија или од природни дестилати (вински дестилат, дестилат на овошни плодови) што се ароматизирани и облагородени со додатоци од растително потекло, како што се разни плодови и нивни делови, ароматично и лековито билје и нивни етерични масла, мацерати и екстракти добиени врз база на природни дестилати. Специјална природна ракија може да се произведува со дестилација на шумски плодови.

Содржината на алкохол во специјалната природна ракија не смее да биде помала од 40 ниту поголема од 55 vol%. Содржината на екстракт не смее да биде поголема од 25 g/l.

За другите состојки што не се посебно одредени за поодделен вид специјална природна ракија важат одредбите за најмалата содржина на тие состојки предвидени за ракијата односно за винскиот дестилат од кој таа е произведена.

За производството на специјална природна ракија производителот е должен да донесе производителска спецификација.

Член 19б

Специјални природни ракии се: клековача, треварица, брињевец (од црвена клека), анасонка, мастика, ореовка и други специјални природни ракии.“

Член 27

Во член 20 зборот: „боровница“ се заменува со зборовите: „црвена клека“ а бројот: „35“ со бројот: „40“.

Член 28

Член 21 се менува и гласи:

„Под називот треварица може да се пушта во промет производ добиен од природни ракии или од природни дестилати на превриена комина или на изгмечени плодови од овошје односно од грозје или со додаток на соодветно ароматично и лековито билје, односно нивни делови или нивни етерични масла.

Ракијата од став 1 на овој член може да содржи до две вејчиња, корен плод и сл. кои не смеат во значителна мера да ја заматат течноста и да создаваат талог.“

Член 29

Член 22 се менува и гласи:

„Под називот брињевец може да се пушта во промет дестилат на превриени плодови од црвена клека кој содржи од 40 до 55 vol% алкохол.

Ракијата од став 1 на овој член мора да содржи и:

вкупни киселини	од 250 до 1.500 mg/l, сметано како оцетна киселина
естери	од 400 до 3.500 mg/l апсолутен алкохол, сметано како етил-естер на оцетна киселина
метил-алкохол	од 0,4 до 1,2 vol%, сметано на апсолутен алкохол
виши алкохоли	од 3.000 до 10.000 mg/l апсолутен алкохол
алдехиди	од 50 до 400 mg/l апсолутен алкохол
фурфурол	до 15 mg/l апсолутен алкохол.“

Член 30

Во член 23 по зборовите: „Pimpinella anisum L.“ се додаваат зборовите: „на 100 литри ракија“.

Член 31

Називот на одделот: „2. Вештачки ракии“ и чл 26 до 31 се бришат.

Член 32

Пред член 32 во називот на третиот оддел бројот: „3“ се заменува со бројот: „2“, а член 32 се менува и гласи:

„Жестоки алкохолни пијачки се производи добиени од фини рафинирани дестилати или со дестилација на суровини (шеќерна трска, јачмен, 'рж и сл.) по постапката својствена за производството на соодветна жестока алкохолна пијачка.

Во производството на жестоки алкохолни пијачки можат да се употребат додатоци од растително потекло што не се штетни за здравјето на луѓето.

Алкохолните пијачки од став 1 на овој член се пуштаат во промет под називите: виски, џин, рум, бренди, вотка и др.

За производството на алкохолните пијачки од став 1 на овој член производителот е должен да донесе производителска спецификација.“

Член 33

По член 32 се додаваат седум нови членови, кои гласат.

„Член 32а

Под називот виски може да се пушта во промет производ со карактеристична миризба и вкус на виски, добиен со дестилација на превриена комина од жита (претежно од јачмен, 'рж и пченица) по постапката својствена за производството на виски.

Содржината на алкохол не смее да биде помала од 40 vol% ниту поголема од 50 vol%.

Содржината на други состојки мора да биде, и тоа:

вкупни киселини	од 200 до 1000 mg/l апсолутен алкохол, сметано како оцетна киселина
естери	од 200 до 800 mg/l апсолутен алкохол, сметано како етил-естер на оцетна киселина
метил-алкохол	до 0,5 vol%, сметано на апсолутен алкохол
виши алкохоли	од 500 до 4.600 mg/l апсолутен алкохол
алдехиди	од 50 до 200 mg/l апсолутен алкохол
фурфурол	до 20 mg/l апсолутен алкохол

Издатливоста на виски мора да биде најмалку 1.5000.

Одредбата на член 14а став 2 од овој правилник се однесува и на виски.

Член 32б

Под називот џин може да се пушта во промет производ со карактеристична миризба и вкус на џин, добиен со дестилација на превриена комина од жита (претежно од јачмен, 'рж и овес), со додаток на црвена клека (бриње) и други ароматични растителни делови, по постапката својствена за производството на џин.

Содржината на алкохол не смее да биде помала од 40 vol% ниту поголема од 50 vol%.

Содржината на други состојки мора да биде, и тоа:

вкупни киселини	до 500 mg/l, сметано како оцетна киселина
естери	од 100 до 400 mg/l апсолутен алкохол, сметано како стил-естер на оцетна киселина
метил-алкохол	до 0,5 vol%, сметано на апсолутен алкохол
виши алкохоли	од 100 до 500 mg/l апсолутен алкохол
алдехиди	до 20 mg/l апсолутен алкохол
фурфурол	до 20 mg/l апсолутен алкохол

Издатливоста на цин не смее да биде помала од 1:500.

Одредбата на член 14а став 2 од овој правилник се однесува и на цин

Член 32в

Под називот рум може да се пушта во промет производ добиен со дестилација на превриена мела-са од шеќерна трска по постапката што е својствена за производството на рум кој содржи од 40 до 75 vol% алкохол

Ако румот се произведува од рафиниран шпиритус (рафинада) со додаток на арома и боја, се пушта во промет под називот домашен рум.

Член 32г

Под називот бренди може да се пушта во промет производ добиен со мешање на 70% рафинирани дестилати (рафинади од I квалитет) и 30% вински дестилат.

Член 32д

Под називот вотка може да се пушта во промет производ добиен од рафиниран дестилат на превриена комина на жита, компир и слични суровни филтриран по посебна технолошка постапка својствена за производството на вотка.

Член 32е

Ако увезени жестоки алкохолни пијачки не им одговараат на условите пропишани за домашните производи од тој вид, тие мораат да ги исполнуваат условите предвидени со прописите на земјата извозничка.

Алкохолните пијачки од став 1 на овој член можат да се увезуваат и да се пуштаат во промет само во оригинално пакување.

Член 32е

Одредбите на чл. 12 и 25 од овој правилник се однесуваат и на жестоките алкохолни пијачки.

Член 34

Член 33 се брише.

Член 35

Член 35 се брише.

Член 36

Член 37 се менува и гласи:

„Во производството на ликери дел од шеќерот може да се замени со скробен сируп, ако за некои видови ликери со овој правилник не е предвидено поинаку.“

Член 37

Во член 39 точка 2 зборовите: „киселини, естери или азотова киселина“ се заменуваат со зборовите: „киселини или естери“.

Член 38

Во член 40 став 3 се менува и гласи:

„Овошен ликер во еден литар мора да содржи најмалку 200 g овошен сок односно соодветна количина мацерат на овошје која одговара на количина од 200 g овошен сок.“

Член 39

Во член 42 став 1 се менува и гласи:

„Под називот ликер од ароматични дестилати може да се пушта во промет производ добиен од дестилат на овошје или мацерат на природни суровини (овошје, нештетно билје и нивни плодови или нивни етерични масла), алкохол, шеќер и вода.“

Член 40

Во член 48 во уводната реченица бројот: „1,“ се брише.

По точка 2 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„3) да имаат изглед, боја, миризба и вкус што се својствени за соодветниот вид ликер;

4) да се бистри, освен емулзионите ликери и коктейли врз база на емулзиони ликери, чоколад-ликери и какао-ликери;“.

Досегашната точка 3 станува точка 5.

Член 41

Во член 49 став 2 зборовите: „од вински дестилат“ се заменуваат со зборовите „од вино и вински дестилат“.

Член 42

Во член 51 точка 1 се менува и гласи:

„1) во еден литар да содржи најмалку 120 g жолтоци, освен емулзионит ликер од јајца кој мора да содржи најмалку 160 g жолтоци;“.

Член 43

Член 54 се менува и гласи:

„Под називот коктейл може да се пушта во промет мешаница на разни пијачки (алкохолни пијачки, есенции, овошни и билни сокови и др.).

За коктейл-мешаниците што се произведени врз база на емулзиони ликери важат одредбите на овој правилник за емулзионите ликери.

Коктелот се пушта во промет под називот на онаа пијачка или состојка што му дава карактеристични особини.“

Член 44

По член 55 називот на III глава се менува и гласи: „III. Други алкохолни пијачки“, и се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 55а

Како други алкохолни пијачки, во смисла на овој правилник, се подразбираат газираниите ликерски пијачки и десертните ликерски пијачки.

Член 55б

Под називот газирани ликерски пијачки можат да се пуштаат во промет производи добиени од ликери или од други десертни алкохолни пијачки со додаток на сода-вода. Овие пијачки не смеат да содржат помалку од 6 vol% ниту повеќе од 12 vol% алкохол.

Производите од став 1 на овој член мораат на температура од 15°С да имаат внатрешен притисок на јаглендиоксидот од најмалку една атмосфера, односно најмалку 4 g јаглендиоксид во еден литар пијачка.

Одредбите на член 39 точ. 1, 2, 5 и 6 од овој правилник се однесуваат и на газирани ликерски пијачки.

За производството на газирани ликерски пијачки производителот е должен да донесе производителска спецификација.

Член 55в

Под називот десертни ликерски пијачки можат да се пуштаат во промет производи добиени од превриени или алкохолизирани сокови од овошје, грозје или зеленчук со додаток на билни мацерати или нивни дестилати, алкохол, шеќер, киселини, вода и дозволени бои.

Производите од став 1 на овој член мораат да содржат сок од овошје, од грозје или од зеленчук најмалку 40%, алкохол најмалку 15 vol% а најмногу 30 vol% и вкупен екстракт најмногу 250 g/l.

Одредбите на член 55б ст 3 и 4 од овој правилник се однесуваат и на десертните ликерски пијачки.

Член 45

Чл. 56 и 57 се бришат.

Член 46

Називот на IV глава се менува и гласи: „IV. Пиво и безалкохолно пиво“, а под тој назив се додава нов оддел: „1. Пиво“.

Член 47

Член 58 се менува и гласи:

„Како пиво, во смисла на овој правилник, се подразбира алкохолна пијачка од послаба јачина, добиена со алкохолно вриење на сладовина произведена од јачменов слад, хмељ и вода.

Во производството на пиво јачмениот слад може да се замени со несладувани жита или нивни преработки, односно со соодветна количина шеќер и сл.

Количината на несладуваните жита или нивните преработки е ограничена со квалитетната јодна проба која во пивото не смее да покажува позитивна реакција на скроб.“

Член 48

Член 59 се менува и гласи:

„Во производството на пиво можат да се употребат аскорбинска киселина и други витамини, како и средства за бистрење и стабилизација на пивото (ензиматски и апсорпциони).

Во производството на пивска сладовина исклучително од јачмен е дозволена употреба на ензими.

Во производството на темно (црно) пиво може да се употреби пржен слад односно карамел од слад или од шеќер со тоа што неговата употреба да не мора да се декларира.

Пивото може да се пастеризира.

Импрегнација на пивото со пречистен јаглендиоксид можат да вршат само организациите што имаат соодветни постројки за миене, полнење, затворање и етикетирање на шишиња, лабораторија и стручен кадар.

Во производството на пиво е забрането да се употребуваат, алкохол, вештачки средства за засладување и средства за неутрализација.“

Член 49

Во член 60 точка 7 процентот: „13%“ се заменува со процентот: „14%“.

Точка 8 се брише.

Досегашната точка 9 станува точка 8.

Досегашната точка 10, која станува точка 9, се менува и гласи:

„9) Ph на пивото да се движи од 4 до 4,8;“.

Досегашната точка 11 станува точка 10.

Член 50

Член 61 се менува и гласи:

„Пивото се пушта во промет во стаклени шишиња пропишани со југословенските стандарди, во дабови буриња кои однатре мораат да бидат обложени со заштитни средства или во садови од друг материјал кој е неутрален на вкусот и мирисбата на пивото, а се транспортира во соодветна амбалажа (носилки).“

Член 51

Во член 62 се додава нов став 2, кој гласи:

„Декларацијата за пиво не мора да содржи податок за нето-количината на пивото, ако тој податок се наоѓа на самото шише.“

Член 52

Во член 63 став 2 зборовите: „што се наоѓа во склад“ се бришат.

Член 53

Член 66 се менува и гласи:

„Забрането е полнење на пиво во шишиња без надзор на стручњак за пиво, како и во простории што немаат механизирани уреди за миене и дезинфекција, за полнење, за затворање и за етикетање на шишиња.“

Член 54

По член 66 се додава нов оддел 2, кој гласи „2. Безалкохолно пиво“.

Член 55

Член 67 се менува и гласи:

„Безалкохолно пиво е производ добиен по специјална технолошка постапка од слад, хмељ, вода и пивски квасец.“

Член 56

По член 67 се додаваат шест нови членови, кои гласат:

„Член 67а

Во производството на безалкохолно пиво сладот може да се замени со скробни суровини, или со соодветна количина шеќер (сахароза, гликоза, декстрини). Количината на скробни суровини што може да се употреби зависи од ензиматската сила на сладот и е ограничена со квалитетната јодна проба на скроб.

Член 67б

Безалкохолното пиво мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да е бистро и во поглед на органолептичките својства да не покажува знаци на расипување;
- 2) да содржи 6%, 10% или 12% екстракт во основната сладовина;
- 3) да не содржи повеќе од 1 vol% алкохол;
- 4) во еден литар да не содржи повеќе од 20 mg сулфурдиоксид;
- 5) да содржи најмалку 0,30% јаглендиоксид односно 3 g/l пиво.

Член 67в

Безалкохолното пиво се пушта во промет под називот светло безалкохолно пиво и темно (црно) безалкохолно пиво

Член 67г

Одредбите на чл. 59 и 61 до 66 од овој правилник се однесуваат и на безалкохолното пиво.

Член 67д

Квалитетот на пивото и на безалкохолното пиво се утврдува со анализа.

За комплетна анализа (физикално-хемика и микробиолошка) се зема мостра од пет шишиња пиво односно безалкохолно пиво. Во иста количина се земаат уште две моистри, и тоа една мостра за странката, а другата мостра за евентуална супер-анализа.

Мострите, по потреба, можат да се земат во поголем број отколку што е предвидено во став 2 од овој член, а посебно ако тоа го бара странката.

Член 67ѓ

Мострата на пивото односно на безалкохолното пиво што се праќа на анализа мора да биде запечатена или пломбирана и мора да има назив на организацијата односно на физичкото лице од кое е земена, како и датум и час на земањето и испраќањето на анализа. Заради вршење анализа на биолошката постојаност односно заради микробиолошкото испитување, мострата мора да се испрати најдоцна во рок од 12 часови од нејзиното земање.

Член 57

Називот на V глава се менува и гласи: „V. Освежителни газирани безалкохолни пијачки и ароматизирани сирупи“.

Член 58

Член 68 се менува и гласи:

„Освежителните газирани безалкохолни пијачки се производи добиени со растворување во вода или во минерална вода во разни комбинации на сахароза, декстроза, мацерат на растителни плодови и органски киселини (вински, лимонски, јаголкови, млечни и аскорбински), овошни концентрати (сирупи) и ароматизирани сирупи, со додавање на дозволени бои и ароми.

По исклучок, пијачките од став 1 на овој член можат да се произведуваат како диететски производи без употреба на јаглендиоксид.

Во производството на освежителни газирани безалкохолни пијачки можат да се употребат како додатоци витамини како и конзерванси, и тоа: Na-бензоат — до 120 mg/l, или сорбинска киселина — до 130 mg/l или двата во мешаница до 120 mg/l, или диетил-естер на пиројаглородна киселина — до 100 mg/l, ортофосфорна киселина — до 600 mg/l, кофеин — до 120 mg/l и кинин хидрохлорид до 83 mg/l.

За производството на освежителни газирани безалкохолни пијачки производителот е должен да донесе производителска спецификација.“

Член 59

Член 69 се менува и гласи:

„Освежителните газирани безалкохолни пијачки што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да се бистри, освен пијачките произведени врз база на овошни сирупи и овошни пасти;

2) да имаат мирисба и вкус својствен на употребените суровини;

3) да содржат најмалку 6% шеќер;

4) да не се во состојба на вриење или да не се превриени;

5) да не содржат повеќе од 0,5 vol% етил-алкохол, ниту количина на тешки метали поголема од количината пропишана за овошните сокови;

6) да не се засладени со вештачки средства за засладување, освен ако се во прашање диететски производи;

7) во шишето внатрешниот притисок на јаглендиоксидот при температура од 15°C да е најмалку 1,5 атмосфери односно да содржат најмалку 4,9 g/l јаглендиоксид.“

Член 60

Член 70 се менува и гласи:

„Ароматизирани сирупи се производи што служат за производство и приготвување на освежителни газирани безалкохолни пијачки, а се добиваат со растворување во вода на сахароза, декстроза, мацерат и концентрати добиени од плодови и од органски киселини (винска, лимонска, аскорбинска, јаголкова и млечна), со додаток на соодветни бои и ароми.“

Член 61

По член 70 се додава нов член 70а, кој гласи:

„Во производството на ароматизирани сирупи како додаток можат да се употребат витамини, како и конзерванси, и тоа: натриум бензоат — 60 mg/l, или сорбинска киселина — до 900 mg/l или диетил-естер на пиројаглородна киселина — до 150 mg/l. Натриум бензоатот и сорбинската киселина можат да се додадат во мешаница, со тоа што нивната вкупна количина да не смее да преминува 960 mg/l, а количината на натриум бензоат да не смее да преминува 400 mg/l.

Во производството на сируп од кој се произведуваат кокта и сола пијачки може да се употреби фосфорна киселина и кофеин, а во производството на сируп од кој се произведуваат tonic пијачки може да се употреби кинин, со тоа што употребената количина на фосфорна киселина и кофеин односно кинин во крајниот производ (кокта, сола пијачки и tonic пијачки) да мора да биде во границите предвидени за тие производи во член 68 став 3 од овој правилник.“

• Член 62

Во член 71 во уводната реченица зборовите: „Вештачките шурупи“ се заменуваат со зборовите: „Ароматизирани сирупи“.

Во точка 2 бројот. „65“ се заменува со бројот: „60“.

Член 63

По член 71 се додава нов член 71а, кој гласи:

„Како основни состојки за декларирање на освежителни газирани безалкохолни пијачки се сметаат шеќерот и јаглендиоксидот, а како основна состојка за декларирање на ароматизирани сирупи — шеќерот.“

Член 64

Член 72 се менува и гласи:

„Во промет можат да се пуштаат прашоци и пастили што служат за добивање освежителни газирани безалкохолни пијачки за потребите на домаќинствата, со тоа што во нивното производство да може да се употреби натриум-бикарбонат.

Производите од став 1 на овој член, растровени во пијачката, мораат да ги содржат состојките што се предвидени за освежителните газирани безалкохолни пијачки

Одредбата на член 68 став 3 од овој правилник се однесува и на прашоците и пастилите.“

Член 65

Член 73 се менува и гласи:

„Освежителните газирани безалкохолни пијачки, ароматизираните сирупи и прашоците и пастилите за приготвување освежителни безалкохолни пијачки можат да се пуштаат во промет само во оригинално пакување.

Ако производитите од став 1 на овој член се пуштаат во промет како диететски производи, мораат на етикетата да имаат ознака: „Диететски производ — вештачки засладен“, и тоа со букви поголеми и поупадливи од другите ознаки во декларацијата.

Декларацијата за освежителните газирани безалкохолни пијачки и за прашоците и пастилите за приготвување на такви пијачки мора да содржи и податок за рокот на употребата, а декларацијата за прашоците и пастилите — и упатство за правење на пијачката.

Ако во производството на освежителни газирани безалкохолни пијачки е употребена минерална вода, во декларацијата мора посебно да се внесе називот на минералната вода.“

Член 66

По член 73 се додава нов член 73а, кој гласи: „Освежителните газирани безалкохолни пијачки, ароматизираните сирупи и прашоците и пастилите за приготвување на освежителни безалкохолни пијачки можат да имаат слика или назив на некое овошје или плод односно на нивни сок, само ако базата на производот во поглед на вкусот и мирисбата ја сочинува овошјето, плодот односно сокот чие име или слика ја има пијачката.“

Член 67

Член 74 се менува и гласи:

„Минерални води се води што произлегуваат од природен извор, а се пуштаат во промет како природни минерални води и трпезни минерални води.“

Член 68

По член 74 се додава нов член 74а, кој гласи:

„Минералните води во хигиенско-бактериолошки поглед мораат да ги исполнуваат условите на водата за пиење.

Природните минерални води и трпезните минерални води можат да се пуштаат во промет и да се декларираат како средство што има поволно дејство врз здравјето, ако за тоа имаат соодветни атести од установа надлежна за балнеоклиматолошки испитувања.

Дозволено е мешање на минерални води од повеќе извори од едно подрачје заради добивање еден вид природна минерална вода. Таквата минерална вода мора да има назив на еден од изворите на односното подрачје ако водите суштествено не се разликуваат во поглед на органолептичките особини и физикално-хемискиот состав.

Комплетна анализа во поглед на физикално-хемискиот состав на минералните води се врши најмалку еднаш во три години, а во поглед содржината на јаглендиоксид и сув остаток најмалку два пати годишно. Ако се врши рекаптаж на изворот на минералната вода или настаниле некои други промени што влијаат врз составот на минералната вода, повторно се врши комплетна анализа.“

Член 69

Член 75 се менува и гласи:

„Под називот природна минерална вода може да се пушта во промет изворска минерална вода која во еден литар содржи најмалку: 1 g минерални материји, или 10 mg железо, или 1 mg сулфур, или 0,7 mg арсен, или 1 mg јод, или 1 g јаглендиоксид.

На природната минерална вода не смее ништо да ѝ се одземе, а да ѝ се додаде може само јаглендиоксид кој произлегува од изворот на минералната

вода, под услов додадениот јаглендиоксид да има исти органолептички особини и физикално-хемиски состав како јаглендиоксид на водата на која тој ѝ се додава.“

Член 70

Член 76 се менува и гласи:

„Под називот трпезна минерална вода може да се пушта во промет природна минерална вода на која ѝ е одземен дел од природните состојки што неповолно влијаат врз нејзиниот изглед, вкус или миризба (железо, сулфурводород и др.) или на која ѝ се додадени средства за стабилизација.

Ако на минералната вода од став 1 на овој член ѝ е додаден јаглендиоксид кој не ги исполнува условите од член 75 став 2 на овој правилник, таквата минерална вода се пушта во промет со ознаката: „газирана“.

Член 71

Чл. 77 до 80 се бришат.

Член 72

Член 81 се менува и гласи:

„Минералните води се пуштаат во промет во амбалажа пропишана со југословенските стандарди.“

Член 73

Член 82 се менува и гласи:

„Декларацијата за минералните води мора да ги содржи и следните податоци:

1) назив на изворот;

2) комплетен наод на физикално-хемиската анализа на лабораторијата на установата надлежна за балнеоклиматолошки испитувања.“

Член 74

По член 82 се додава нов член 82а, кој гласи:

„Под називот минерални соли за приготвување на вештачка минерална вода можат да се пуштаат во промет соли што служат за приготвување вештачка минерална вода за потребите на домаќинствата а во поглед на составот ги исполнуваат условите пропишани во Југословенската фармакопеја.

Минералните соли од став 1 на овој член се пуштаат во промет во амбалажа од материјал кој го обезбедува нивниот квалитет и постојаност до употребата.

Декларацијата за минералните соли мора да има и податок за рокот на употребата како и упатство за приготвување на вештачката минерална вода.

За производството на минералните соли од став 1 од овој член производителот е должен да донесе производителска спецификација.“

Член 75

Во член 84 став 2 по зборовите: „алуминиум“ се додаваат зборовите: „или од специјални алуминиумски легури отпорни спрема дејството на јаглородна киселина“.

Член 76

Член 85 се менува и гласи:

„Сода-водата може да се пушта во промет и во шишиња со крунски затворач, кои на температура од 15°C можат да издржат внатрешен притисок од најмалку 5 атмосфери.

Притисокот на јаглендиоксидот во шишето со сода-вода мора да биде најмалку 2 атмосфери, сметано при температура на сода-водата од 15°C, односно содржината на јаглендиоксидот мора да изнесува најмалку 5,8 g/l.“

Член 77

Називот на VIII глава се менува и гласи: „VIII. Оцет и разблажена десетпроцентна оцетна киселина“.

Член 78

Во член 90 запирката и зборовите: „или со разредување на концентрирана оцетна киселина со вода“ се бришат.

Член 79

Во член 91 точка 4 се брише.
Досегашната точка 5 станува точка 4.

Член 80

Во член 92 точка 3 се менува и гласи:
„3) да не содржи примеси што не се својствени за соодветниот вид оцет“.

Член 81

Во член 93 став 2 бројот: „15“ се заменува со бројот: „12“.

Член 82

Во член 94 став 1 се менува и гласи:
„Овошен оцет е производ добиен со оцетно вриење на превриено овошје односно на превриени изгмечени плодови и сок од овошје.“

Член 83

Во член 95 став 2 процентот: „10%“ се заменува со процентот: „9%“

Член 84

Член 96 се брише.

Член 85

Во член 97 став 2 процентот: „10%“ се заменува со процентот: „9%“.
Став 3 се брише.

Член 86

По член 98 називот на вториот оддел се менува и гласи: „2. Разблажена десетпроцентна оцетна киселина“.

Член 87

Член 99 се брише.

Член 88

Член 100 се менува и гласи:
„Разблажена 10%-тна оцетна киселина е производ кој се добива со разблажување со вода концентрирана оцетна киселина (јастива) добиена со сува дестилација на дрво.“

Член 89

По член 100 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 100а

Разблажена 10%-тна оцетна киселина не смее да содржи повеќе од 10% оцетна киселина. Оваа киселина во прометот мора да има и ознака „добиена со сува дестилација на дрво“.

Член 100б

Како основна состојка во врска со декларирањето на оцетот и на концентрираната и разблажената 10%-тна оцетна киселина се смета оцетната киселина која се изразува во тежински проценти.“

Член 90

Производитите, амбалажата и етикетите што не им одговараат на одредбите од овој правилник а се

наоѓаат на залихи кај стопанските организации на денот на влегувањето во сила на овој правилник, можат да се пуштаат во промет односно да се употребуваат до истекот на една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

До рокот од став 1 на овој член, оцетот наменет за репродукција или за потребите на големи потрошувачи може да се испорачува и во ринфузна состојба.

Член 91

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат чл. 359 до 362 и член 367а од Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/64, 25/65, 27/68 и 10/71).

Член 92

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9391/1

20 септември 1971 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

Бошко Димитриевиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за начинот на издавањето и за формите на уверенијата и за начинот на заверувањето на исправите што ги следат стоките при извозот, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ЗА ФОРМИТЕ НА УВЕРЕНИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕТО НА ИСПРАВИТЕ ШТО ГИ СЛЕДАТ СТОКИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ

Во точка 3-став 1 наместо зборовите: „точ. 2 до 5“ треба да стои: „точ. 1 до 5“.

Во текстот на образецот А на англиски јазик на втората страна од првиот и вториот премерок, во точка 3, во табелата под (с), во втората колона, наместо буквата: „В“ треба да стои буквата: „Х“.

Од Сојузната стопанска комора, Белград, 30 септември 1971 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на член 3 од Законот за Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ“

1. Се разрешуваат од функцијата досегашниот претседател и членовите на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ се именуваат, и тоа:

за претседател:

Вуко Радовиќ, сликар од Титоград;

за членови:

1) Коста Ангели-Радовани, академски вајар од Загреб;

2) Милета Виторовиќ, академски сликар — претседател на Здружението на ликовните уметници од САП Војводина во Нови Сад;

3) Вождар Гагро, асистент на Катедрата по историја на уметностите на филозофскиот факултет во Загреб;

4) Паскал Гилевски, академски сликар од Скопје;

5) Тахир Емро, ликовен уметник — професор на Вишата педагошка школа во Приштина;

6) Бошко Карановиќ, професор на Академијата за ликовни уметности во Белград;

7) Спасе Куновски, академски сликар од Скопје;

8) Милан Маровиќ, управник на Галеријата во Установата „Музеј — Цетиње“ во Цетиње;

9) Нада Пивац, академски сликар — професор на Педагошката академија во Сараево;

10) Маријан Тршар, академски сликар — доцент на Академијата за ликовна уметност во Љубљана;

11) Сеид Хасанефендиќ, академски сликар — стручен соработник во Заводот за издавање учебници во Сараево;

12) Петар Черни, академски сликар од Љубљана;

12) Зуко Цумхур, сликар и публицист од Белград.

Б. бр. 43

2 септември 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА *

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод педесетгодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги и постигнати резултати на собирањето на младината и негувањето на разни активности, со што е сторен придонес за развивање на братството и единството меѓу младината

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Феријалниот сојуз на Југославија;

по повод дваесетгодишнината на работата, а за особени заслуги и постигнати успеси на omasовувањето на ракометниот спорт, како и за признаените спортски резултати во земјата и во странство

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Рокометниот сојуз на Југославија;

по повод дваесет и петгодишнината од излегувањето, а за особени заслуги на развивањето на техничката и научната мисла, со што е сторен значаен придонес на општествениот развојот на земјата

Списанието „Техника“, орган на Сојузот на инженерите и техничарите на Југославија

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Срзентић Никола;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Абрамовић-Росић Даница, Перовић инж. Милисав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Шакота Славко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чворић-Виторовић Олга, Милошевић Бранислава;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Мартиновић Војислав, Микичић Душица;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Илијев Богољуб, Назечић Ахмед, Тепавчевић Јован.

Бр. 138

23 септември 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
546. Завршна сметка на сојузниот буџет за 1970 година — — — — —	845
547. Одлука за распишување дополнителни избори за избор на три пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина — — — — —	850
548. Одлука за износот и условите за давање компензација на име разлика во цената на вештачките губриња — — — — —	850
549. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на алкохолните пијалоци, пивото, вештачките безалкохолни пијачки и шурупи, минералните води и сода-водата, мразот и оцетот Исправка на Упатството за начинот на издавањето и за формите на уверенијата и за начинот на заверувањето на исправите што ги следат стоките при извозот Решенија — — — — —	851 859 859 860
Меѓународни договори — — — — —	657